



**ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА
MUNICIPALITY OF GEVGELIJA**

Врз основа на член 7 од Законот за културата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98, 49/03, 82/05, 24/07, 116/10, 47/11, 51/11, 136/12, 23/13, 187/13, 44/14, 61/15, 154/15, 39/16 и 11/18) и член 22 став 1 точка 5 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 38 став 1 точка 11 од Статутот на Општина Гевгелија („Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр. 25/06, 8/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21), Градоначалникот на општина Гевгелија распишува:

**КОНКУРС
за финансирање проекти
од областа на културата за 2023 година**

I

За остварување на јавните потреби од областа на културата, Градоначалникот на општина Гевгелија распишува Конкурс за финансирање проекти од областа на културата за 2023 година, кои ќе придонесат за развој, промоција и афирмација на културата во општина Гевгелија.

Културните дејности, манифестациите и финансиските средства за нивна реализација се утврдуваат со Годишна програма и со Буџетот на Општина Гевгелија за 2023 година.

II

На Конкурсот имаат право да учествуваат: уметници, самостојни уметници, установи од областа на културата со седиште во општина Гевгелија, здруженија на граѓани, физички и правни лица, регистрирани во Република Северна Македонија за дејности од областа на културата, согласно Законот за културата и други позитивни законски прописи во Република Северна Македонија.

Поднесените пријави од физичките и правни лица што не доставиле Наративен и Финансов извештај за реализација на активности од Програмата за финансирање програми и проекти од областа на културата од интерес на општина Гевгелија за 2022 година, нема да бидат разгледани.

III

Општина Гевгелија ќе учествува во финансирање проекти и активности од следните дејности:

- музичка и музичко - сценска дејност;
- манифестации и фестивали од областа на културата;
- театар;
- ликовна уметност;
- визуелни уметности;
- видео, фото, филмска уметност;
- интердисциплинарни проекти;
- литература;
- фолклор;
- нови уметности.



ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА
MUNICIPALITY OF GEVGELIJA

IV

Апликантите, покрај пријавата, задолжително треба да ги достават следните документи-

За правни лица:

- Документ за регистрирана дејност, издаден од Централен регистар на Република Северна Македонија (освен јавни установи, основани од Општина Гевгелија);
- Тековна состојба, издадена од Централен регистар на Република Северна Македонија не постара од 3 месеца;
- Изјава или договор со сите учесници во проектот;
- Рецензија, потпишана од рецензентот која треба да се однесува на содржината на проектот. За дебитантските книги се потребни 2 рецензии (за проект од областа на литературната дејност);
- Потврда за отворена и активна трансакциска сметка;
- Други документи (покани за учество на фестивал, препораки, меморандуми за соработка и сл.).

За физички лица:

- Изјава или договор со сите учесници во проектот;
- Рецензија потпишана од рецензентот која треба да се однесува на содржината на проектот. За дебитантските книги се потребни 2 рецензии (за проект од областа на литературната дејност);
- Потврда за отворена и активна жиро-сметка;
- Други документи (покани за учество на фестивал, препораки, меморандуми за соработка и сл.).

V

Доставените проекти ќе се оценуваат според следниве критериуми:

- Опис на Проектот / активноста (меѓународни учесници/домашни учесници, учество на светски афирмирани уметници и ансамбли, со можност за остварување соработка со релевантни образовни и културни институции преку организирање предавања, семинари и работилници, програмски континуитет, атрактивност, видливост, иновативност, стимулирање и промовирање на домашни, меѓународни и интеркултурни вмрежувања, соработка, партнерски проекти, поттикнување учество на домашни автори и уметници) - максимум 30 бода;
- Биографија или профил на апликантот (реализирани проекти и минато искуство - признанија, награди, позитивни критики и друго) - максимум 30 бода;
- Релевантност на проектот и степенот на влијание врз квалитетот на културниот живот на општина Гевгелија - максимум 20 бода;
- Финансиски план (буџет) - активностите имаат реални проекции кои се соодветно изразени во буџетот – максимум 20 бода.



ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА
MUNICIPALITY OF GEVGELIJA

Висината на износот со кој финансиски ќе бидат поддржани прифатените проекти, ќе се одреди врз основа на извршеното бодување и комплексноста на предлог-проектот (апликацијата).

VI

Пријавите (апликациите) задолжително се преземаат од официјалната веб-страница на Општина Гевгелија www.gevgelija.gov.mk. Пријавите со потребните документи треба да се достават до Општина Гевгелија преку пошта, на адреса: ул. „Димитар Влахов“ бр.4, Гевгелија или во Архивата на Општина Гевгелија, најдоцна до 16:00 часот, на последниот ден од завршувањето на Конкурсот, со назнака „**Конкурс за финансирање проекти од областа на културата за 2023 година**“.

Апликантите **задолжително** да ги достават пријавите и по електронски пат (Word форма) на следнава е-mail адреса: petarjancev@yahoo.com.

VII

Конкурсот ќе трае **од 18.11.2022 година до 19.12.2022 година**.

Нема да бидат разгледани следните пријави: доставени по истекот на рокот, пополнети на несоодветен образес и со непотполни податоци и без документација која задолжително се бара.

VIII

Резултатите од Конкурсот ќе бидат објавени во вид на Програма за финансирање проекти од областа на културата за 2023 година која ја носи Советот на Општина Гевгелија, а ќе биде објавена во Службен гласник и веб-страницата на Општината.

Дополнителни информации можат да се добијат на:

- тел.: 071/207-199, Љубица Карајанова;
- тел.: 075/219-453, Петар Б. Јанчев.

бр.14-2306//1
18.11.2022 год.
Гевгелија

Градоначалник
на општина Гевгелија,
Андон Сарамандов
с.р.